



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дуплика  
т на адреса: "Службен весник на  
НРМ" — Скопје, и не се враќаат.

СКОПЈЕ

Сабота, 15 март 1952

Број 7

Год. VIII

Овој број чини 7 дин. Претплата  
за 1952 година изнесува 560 дин.  
Чековна сметка број 801.901702

22

Врз основа на чл. 73 точ. 1 од Уставот на Народна Република Македонија, Президиумот на Народното собрание на НРМ донесе

## УКАЗ

### ЗА СВИКУВАЊЕ НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ НА III РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

Народното собрание на Народна Република Македонија се свикнува на III редовно заседание (Второ свикнување) на 18 март 1952 година.

У. Бр. 2,

Скопје, 13 март 1952 година.

Президиум на Народното собрание  
на Народна Република Македонија

Секретар,  
Мито Димитриевски, с. р.

Претседател,  
Страхил Гигов, с. р.

23

На основа член 78, став 2 од Уставот на Народна Република Македонија, по предлог од Министерот на внатрешните работи, Владата на Народна Република Македонија донесува

## УРЕДБА

### ЗА ЗАБРАНА СНИМАЊЕТО И СКИЦИРАЊЕТО НА ПОЕДИНИ ОБЈЕКТИ

Член 1

Се забранува снимањето по механички пат или скицирањето на сите видови воени објекти, сите објекти и земјиштата во пограничното подрачје и сите други објекти споменати во оваа Уредба.

Член 2

Како воени објекти, чие снимање односно скицирање се забранува се сметаат сите објекти што ги чува воена стража.

Член 3

Како погранично подрачје во смисла на оваа Уредба се смета подрачјето покрај сувоземната државна граница што ќе го одреди Министерот на внатрешните работи. Во ова подрачје без одобрение на надлежниот државен орган се забранува снимањето и скицирањето на сите видови објекти и земјишта воопшто.

Член 4

Се забранува без одобрение на надлежниот државен орган снимање и скицирање на војно-индустриските објекти, аеродромите со нивните уреди, сите железнички постројки, мостови, насипи, тунели, усечи, хидроцентрали и водени брани со нивната непосредна

околина, сите видови руднички постројки како и индустриските постројки што се од значајно за народната одбрана.

Член 5

Снимање на поедини предели или објекти во пограничното подрачје од член 3 и поедини објекти од член 4 од оваа Уредба, извемајќи ги воените објекти, може да се врши со отобрение на поверенството на внатрешните работи на скопскиот односно градскиот народен одбор вон од составот на околината на чие подрачје објектите односно пределите се наоѓаат.

Снимање на предели или објекти од претходниот став со цел истите да се објават или јавно изнесат или изложат може да се врши само со одобрение од Министерството на внатрешни работи.

Член 6

Кој постпува спротивно на прописите од член 1, 3 и 4 од оваа Уредба, доколку дејството не преставува тривиално дело, ќе се казни парично до 10.000 динари.

Против сторителот на прекршокот ќе се изрекне и заштитна мерка отземање на сите снимки или скици на објектите чие снимање е забрането.

Член 7

Оваа Уредба влегува во сила од денот на нејзиното објавување во "Службен весник на Народна Република Македонија".

Бр. 249 од 3. III. 1952 год. — Скопје.

Претседател  
на Владата на Народна Република  
Македонија,

Л. Колишевски, с. р.

Министер  
на внатрешните работи,

Ц. Узуновски, с. р.

24

Министерството за правосудие на Народна Република Македонија на основа чл. 7 од Уредбата за постојани судски преводачи, објавува

## СПИСОК

### На постојаните судски преводачи на подрачјето на Народна Република Македонија

При Околинскиот суд во Скопје

1) Радмила Петрова Липковска, во Скопје, ул. "12 ударна бригада" бр. 32 — за француски јазик.

При Околинскиот суд во Битола

1) Александар Д. Костов, во Битола, ул. "Девејани" бр. 14 — за англиски јазик.

Број 1266 од 3-III-1952 год. — Скопје.

Од Министерството за правосудие на НРМ

**ОГЛАСЕН ДЕЛ****СУДСКИ ОГЛАСИ****ОКОЛИСКИ СУД ВО РАДОВИШ**

По оставината на пог. Маше Андонов Калеов, бивш од град Радовиш, се води оставинска постапка пред Околинскиот суд во Радовиш и појавоната наследница Викторија Василева Бошкова со непозната адреса во Бу.арија, се поканува во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на НРМ" да се јави лично на судот за да ги штити своите наследнички права или достави наследничка изјава. Во противен случај, оставината ќе се реши во нејзино отсуство, а се изјавата на одредениот и старател Марија Калеова од Радовиш.

Од Околинскиот суд во Радовиш О. бр. 41/51

II-1-19

**ОКОЛИСКИ СУД ВО РЕСЕН**

Околинскиот суд во град Ресен објавува дека при истиот е покрената оставинска постапка по оставината на пог. Бако А. Зујферовски, бивш од град Ресен. Се поканува наследникот Даут В. Зујферовски за него местожителството е непознато во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на НРМ" да се јави во овој суд, за да биде повикан на расправата. Во противен случај, оставината ќе биде расправана во негово отсуство со назначениот му старател Адем Зујферовски, од град Ресен.

Од Околинскиот суд во град Ресен, О. бр. 5/51 год.

II-1-19

Околинскиот суд во град Ресен објавува дека при истиот е покрената оставинска расправа по оставината на пог. Василка Кондовска, бивша од село Љубојно.

Се повикува наследникот Васил Кондовски чие местожителство е непознато во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на НРМ", да се јави во овој суд за да биде повикан на расправата. Во противен случај, оставината ќе биде расправана во негово отсуство со изјавата на назначениот му старател Митре Кондовски, од село Љубојно.

Од Околинскиот суд во град Ресен О. бр. 31/51

I-1-1

**ОКОЛИСКИ СУД ВО КР. ПАЛАНКА**

Околинскиот суд во град Крива Паланка со ова објавува, дека по оставинската постапка на пог. Стојан С. Радев, бивш од село Мартиница, со одлука од 2-1-1952 год. О.Д. бр. 379/50 ги повикува отсутните наследници Стаменко Стојанов и Младенка Митева Стојанова, од село Мартиница, а сепак живеат во Н.Р. Бугарија со непозната адреса, да дадат наследничка изјава.

Се повикува секој што знае за отсутните наследници во рок од 6 месеци да јави на овој суд. Истовремено се покануваат и самите отсутни ако се во можност и сами да се јават на овој суд писмено или лично за да дадат наследничка изјава. Во противен случај, ќе им се одреди застапник по службена должност и оставината ќе се расправи во негово отсуство.

Од Околинскиот суд во Кр. Паланка О. Д. бр. 379/50

I-2-29

**РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ  
ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ  
И РАБОТИЛНИЦИ**

Врз основа дозволата од ГНО-Куманово бр. 2425/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 306, рег. бр. 306, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Ариф Љаџифов Алиовски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ариф Љаџифов Алиовски.

Од Поверенството за финансии на ГНО-Куманово бр. 2425 од 31-III-51 год.

II-12-236

Врз основа дозволата од ГНО-Куманово бр. 2461/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 318, рег. бр. 318, занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат, Мендуш Рамизов Фејзуловски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мендуш Рамизов Фејзуловски.

Од Поверенството за финансии на ГНО-Куманово, бр. 2461 од 3-IV-51 год.

II-12-237

Врз основа дозволата од ГНО-Куманово бр. 2543/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 324, рег. бр. 324, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Владимир Донов Илиевски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владимир Донов Илиевски.

Од Поверенството за финансии на ГНО-Куманово, бр. 2543 од 5-IV-51 год.

II-12-239

Врз основа дозволата од ГНО-Куманово, бр. 2506/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 320, рег. бр. 320, занаетчискиот дуќан под фирма: Казанџија, Наум Минов Зисовски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: казанџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Наум Минов Зисовски.

Од Поверенството за финансии на ГНО-Куманово, бр. 2506 од 4-IV-51 год.

II-12-238

Врз основа дозволата од ГНО-Куманово бр. 2603/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 326, рег. бр. 326, занаетчискиот дуќан под фирма: Казанџија, Димчо Иванов Арсовски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: казанџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димчо Иванов Арсовски.

Од Поверенството за финансии на ГНО-Куманово, бр. 2603 од 6-IV-1952 год.

II-12-240

Врз основа дозволата од ГНО-Куманово бр. 2398/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 288, рег. бр. 288, занаетчискиот дуќан под фирма: Леблеџиџија, Даут Сулеманов Зимберовски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: печење на леблеџија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Даут Сулеманов Зимберовски.

Од Поверенството за финансии на ГНО-Куманово, бр. 2398 од 31-III-1951 год.

II-12-231

Врз основа дозволата од ГНО-Куманово бр. 2400/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 289, рег. бр. 289, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Исмаил Асанов Ибраимовски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Исмаил Асанов Ибраимовски

Од Поверенството за финансии на ГНО-Куманово, бр. 2400 од 31-III-1951 год.

II-12-232

Врз основа дозволата од ГНО-Куманово бр. 2394/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 294, рег. бр. 294, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Киро Јанев Димитриевски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта  
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Јачев  
Димитриевски.

Од Поверенството за финансии на ГНО-Куманово, бр.  
2394 од 31-III-1951 год. II—12—233

Врз основа дозволата од ГНО-Куманово бр. 2421/51  
год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и  
работилници на страна 304, рег. бр. 304, занаетчискиот ду-  
ќан под фирма: Кројач, Андреја Панев Марковски со се-  
диште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта.  
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Андреја Па-  
нев Марковски.

Од Поверенството за финансии на ГНО-Куманово, бр.  
2421, од 31-III-1951 год. II—12—235

Врз основа дозволата од ГНО-Куманово бр. 2368/51  
год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и  
работилници на страна 263, рег. бр. 263, занаетчискиот ду-  
ќан под фирма: Кондураџија, Илија Јанков Стојчевски со  
седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: кондураџиски из-  
работки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Јанков  
Стојчевски.

Од Поверенството за финансии на ГНО-Куманово, бр.  
2368 од 31-III-51 год. II—12—226

Врз основа дозволата од ГНО-Куманово бр. 2384/51  
год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и  
работилници на страна 270, рег. бр. 270, занаетчискиот ду-  
ќан под фирма: Бојација, Бранко Марков Ивановски со се-  
диште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: бојачиски услуги.  
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бранко Мар-  
ков Ивановски

Од Поверенството за финансии на ГНО-Куманово, бр.  
2384 од 31-III-51 год. II—12—227

Врз основа дозволата од ГНО-Куманово бр. 2376/76  
год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и  
работилници на страна 281, рег. бр. 281, занаетчискиот ду-  
ќан под фирма: Колар, Горѓи Дочев Денковски со седиште  
во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и по-  
правка на коли.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Горѓи Дочев  
Денковски.

Од Поверенството за финансии на ГНО-Куманово, бр.  
2376 од 31-III-1951 год. II—12—228

Врз основа дозволата од ГНО-Куманово бр. 2375/51  
год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и  
работилници на страна 283, рег. бр. 283, занаетчискиот ду-  
ќан под фирма: Волновлазар, Боро Спасов Саревски со се-  
диште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: волновлазарски  
услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Боро Спасов  
Саревски.

Од Поверенството за финансии на ГНО-Куманово, бр.  
2375 од 31-III-1951 год. II—12—229

Врз основа дозволата од ГНО-Куманово бр. 2389/51  
год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и  
работилници на страна 285, рег. бр. 285, занаетчискиот ду-  
ќан под фирма: Столар, Азем Љатифов Алиевски со седи-  
ште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски услуги.  
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Азем Љати-  
фов Алиевски.

Од Поверенството за финансии на ГНО-Куманово, бр.  
2389 од 31-III-1951 год. II—12—230

Врз основа дозволата од ГНО-Куманово бр. 2961/51  
год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и  
работилници на страна 379, рег. бр. 379, занаетчискиот ду-  
ќан под фирма: Казанџија, Јоско Јованов Величковски со  
седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: казанџиски из-  
работки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јоско Јова-  
нов Величковски.

Од Поверенството за финансии на ГНО-Куманово, бр.  
2961 од 14-IV-1951 год. II—13—251

Врз основа дозволата од ГНО-Куманово бр. 3004/51  
год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и  
работилници на страна 388, рег. бр. 388 занаетчискиот ду-  
ќан под фирма: Јажар, Јунуз Јашаров Сабединовски со се-  
диште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: јагарски услуги.  
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јунуз Ја-  
шаров Сабединовски.

Од Поверенството за финансии на ГНО-Куманово, бр.  
3004 од 16-IV-1951 год. II—13—252

Врз основа дозволата од ГНО-Куманово бр. 3037/51  
год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и  
работилници на страна 392, рег. бр. 392, занаетчискиот ду-  
ќан под фирма: Опичар: Цветко Александров Ивановски со  
седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: опичарски услуги.  
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цветко Алек-  
сандров Ивановски.

Од Поверенството за финансии на ГНО-Куманово, бр.  
3037 од 16-IV-1951 год. II—13—253

Врз основа дозволата од ГНО-Куманово бр. 3065/51  
год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и  
работилници на страна 397, рег. бр. 397, занаетчискиот ду-  
ќан под фирма: Каменорезач, Игњат Златков Ристовски со  
седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: каменорезачки  
услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Игњат Злат-  
ков Ристовски.

Од Поверенството за финансии на ГНО-Куманово, бр.  
3065 од 18-IV-1951 год. II—13—254

Врз основа дозволата од ГНО-Куманово бр. 3103/51  
год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и  
работилници на страна 399, рег. бр. 399, занаетчискиот ду-  
ќан под фирма: Папучар, Трајко Васков Крстевски со се-  
диште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: папучарски изра-  
ботки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко Вас-  
ков Крстевски.

Од Поверенството за финансии на ГНО-Куманово, бр.  
3103 од 19-IV-1951 год. II—13—255

Врз основа дозволата од Поверен. за локална ин-  
дустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 1814/51  
год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и  
работилници на страна 192, рег. бр. 192, занаетчискиот ду-  
ќан под фирма: Работилница за поправка на палив  
пера, Цин Нусе Кучи со седиште во Скопје, ул. "4" бр. 4

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на  
палив пера.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цин Нусе  
Кучи.

Од Поверен. за финансии на Народниот одбор на  
I-реон Скопје, бр. 19311 од 21-XII-1951 год. II—13—3586

Врз основа дозволата од Поверен. за локална ин-  
дустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 1752/51  
год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и  
работилници на страна 130, рег. бр. 1, занаетчискиот ду-  
ќан под фирма: Работилница за огледала и шлифова-  
ње на стакла, Александар Р. Блажевски со седиште  
во Скопје, ул. "Пајак" бр. 8.

Предмет на работата на дуќанот е: изработување  
на огледала и шлифовање на стакло.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алексан-  
дар Р. Блажевски.

Од Поверен. за финансии на Народниот одбор на  
I-реон Скопје, бр. 18 од 3-I-1951 год. II—1-2

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2408/51 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 202, рег. бр. 202, занаетчискиот дуќан под фирма: Работилница за мелење на кафе, Ангел Димов Гочев со седиште во Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 17

Предмет на работата на дуќанот е: мелење на кафе.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангел Димов Гочев.

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на II-реон Скопје, бр. 47 од 3-1-1952 год. II-9-165

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 1999/51 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 133, рег. бр. 4, занаетчискиот дуќан под фирма: Велосипедска работилница "Спортист", Ристо М. Димитровски, — со седиште во Скопје, ул. "Г" Г'аковиќ" бр. 11.

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на велосипеди.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо М. Димитровски.

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на I-реон Скопје бр. 1478 од 30-1-1952 год. II-16-297

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 237/51 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 370, рег. бр. 370, занаетчискиот дуќан под фирма: Калајџија, Коста Иванов Петровски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: калајџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста Иванов Петровски.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, бр. 2937 од 14-IV-1951 год. II-13-249

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 2949/51 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 374, рег. бр. 374, занаетчискиот дуќан под фирма: Рогожар, Никола Нацев Јаневски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: рогожарски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Нацев Јаневски.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, бр. 2949 од 14-IV-1951 год. II-13-250

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 2605/51 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 328, рег. бр. 328, занаетчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија, Методи Алексов Костадиновски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Методи Алексов Костадиновски.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, бр. 2605 од 6-IV-1951 год. II-12-241

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 2227-51 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 235, рег. бр. 235, занаетчискиот дуќан под фирма: Сарач, Кенан Алилов Заировски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: сарачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кенан Алилов Заировски.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, бр. 2227 од 30-III-1951 год. II-12-222

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 2345-51 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 239, рег. бр. 239, занаетчискиот дуќан под фирма: Самарџија, Трајко Талев Георгиевски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: самарџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко Талев Георгиевски.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, бр. 2345 од 30-III-1951 год. II-12-223

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 2230-51 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 246, рег. бр. 246, занаетчискиот дуќан под фирма: Опичар, Александар Петрушев Масевски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: опичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Петрушев Масевски.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, бр. 2230 од 30-III-1951 год. II-12-224

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 2366-51 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 262, занаетчискиот дуќан под фирма: Кожар, Шакир Османов Мустафовски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: кожарски преработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шакир Османов Мустафовски.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, бр. 2366 од 31-III-1951 год. II-12-225

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 2787-51 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 345, рег. бр. 345, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Данаил Димов Јовановски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на селски алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Данаил Димов Јовановски.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, бр. 2787 од 11-IV-1951 год. II-13-246

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 2919-51 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 361, рег. бр. 361, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Ангел Цветков Стојановски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангел Цветков Стојановски.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, бр. 2919 од 14-IV-1951 год. II-13-247

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 2921-51 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 364, рег. бр. 364, занаетчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија, Петар Матев Цветковски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Матев Цветковски.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, бр. 2921 од 14-IV-1951 год. II-13-248

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО—Скопје бр. 6309/45 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 593, рег. бр. 593, занаетчискиот дуќан под фирма: Коларо-ковач, Трајко П. Харизанов со седиште во Скопје, ул. „117" бр. 46

Предмет на работата на дуќанот е: коларо-ковачки изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко П. Харизанов

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на III-реон Скопје, бр. 18046 од 10-XII-1951 год.

II—184—3582

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО—Скопје бр. 2334/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 573, рег. бр. 573, занаетчискиот дуќан под фирма, Налбат, Енвер Амет Ибраим со седиште во град Скопје, ул. „192“ бр. 45

Предмет на работата на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Енвер Амет Ибраим.

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на III-реон Скопје, бр. 11540 од 15-IX-1951 год.

II—184—3584

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 2659/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 336, рег. бр. 336, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија, Добривоје Јованов Величковски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: кондураџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Добривоје Јованов Величковски.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, бр. 2659 од 7-IV-1951 год.

II-13-242

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 2686/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 337, рег. бр. 337, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Косто Трпков Илиевски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: шиенење на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Косто Трпков Илиевски.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, бр. 2686 од 9-IV-1951 год.

II-13-243

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 2688/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 338, рег. бр. 338, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Илија Стојанов Илиевски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Стојанов Илиевски.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, бр. 2688 од 9-IV-1951 год.

II-13-244

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 2700/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 339, рег. бр. 339, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Чедо Васов Зарковски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: шиенење на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Чедо Васов Зарковски.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, бр. 2700 од 9-IV-1951 год.

II-13-245

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2405/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 600, рег. бр. 600, занаетчискиот дуќан под фирма: Саатџија Есат Хамза Есат со седиште во Скопје, ул. „111“ бр. 39.

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на саати.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Есат Хамза Есат.

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на III-реон Скопје, бр. 1192 од 3-II-1952 год.

II-19-354

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2318/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 599, рег. бр. 599, занаетчискиот дуќан под фирма: Самарџија, Милан Н. Крстев со седиште во Скопје, ул. „116“ бр. 75.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на сџари.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан Н. Крстев

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на III-реон Скопје, бр. 1337 од 4-II-1952 год.

II-19-355

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 1219/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 135, рег. бр. 9, занаетчискиот дуќан под фирма: Механичка-работилница, Стојан Аврамов Филиповски со седиште во Скопје, ул. „Ленински комсомол“ бр. 10.

Предмет на работата на дуќанот е: механички услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Аврамов Филиповски.

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на I-реон Скопје, од 24-I-1952 год.

II-19-356

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 2295/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 606, рег. бр. 606, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија, Муарем И. Јашар со седиште во Скопје, ул. „108“ бр. 66.

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Муарем И. Јашар.

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на III-реон Скопје, бр. 1402 од 4-II-1952 год.

II-20-386

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 657/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 139, рег. бр. 9, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија, Хуснија Мамут Јашар, со седиште во Скопје, ул. „Народен фронт“ бр. 6.

Предмет на работата на дуќанот е: крпење на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Хуснија Мамут Јашар.

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на I-реон Скопје, бр. 1976 од 7-II-1952 год.

II-20-387

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Скопје бр. 652/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 133, рег. бр. 133, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија, Шериф Али Адем со седиште во Скопје, ул. „Јајце“ бр. 92.

Предмет на работата на дуќанот е: фурнаџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шериф Али Адем.

Од Поверен, за финансии на Народниот одбор на IV-реон Скопје, бр. 1759 од 8-II-1952 год.

II-21-395

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 320/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани

и работилници на страна 462, рег. бр. 462, занаетчискиот дуќан под фирма: Саатчија, Михајло Василев Димитров со седиште во град Битола ул. "Орце Николов" бр. 57.

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на саати.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Михајло Василев Димитров.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 20263 од 13-X-1951 год. II-184-3589

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 925/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 72, рег. бр. 72, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач, Смаил Демир Камберов со седиште во Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Смаил Демир Камберов.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 2314 од 14-VI-1951 год. II-20-338

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 96/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 55, рег. бр. 55, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија, Атанас Адамов Фиданов со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и попраќа на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Атанас Адамов Фиданов.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 5982 од 2-IV-1951 год. II-20-389

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 10/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 170, рег. бр. 170, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Мехмед Изет Ариф со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мехмед Изет Ариф.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 9881 од 30-V-1951 год. II-21-391

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 5225/43 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 541, рег. бр. 541, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија, Анџон Димитров Трпенов со седиште во Битола, ул. "Гаватска" бр. 2.

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Анџон Димитров Трпенов.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 28958 од 19-II-1951 год. II-23-442

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 28247/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 569, рег. бр. 569, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија, Тома Атанасов Иванов со седиште во Битола, ул. "Општинска" бр. 105.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и попраќа на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тома Атанасов Иванов.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 28248/51 год. II-23-445

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 33676/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 570, рег. бр. 570, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија, Тома Атанасов Иванов со седиште во Битола, ул. "Општинска" бр. 105.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и попраќа на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тома Атанасов Иванов.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 28248/51 год. II-23-445

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 33676/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 570, рег. бр. 570, занаетчискиот дуќан под фирма: Леблеџија, Рамадан Назифов Рушити со седиште во Битола, ул. "1 мај" бр. 231.

Предмет на работата на дуќанот е: печење и продавање на леблеџија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рамадан Назифов Рушити.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 33649 од 19-II-1951 II-23-445

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 25724/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 571, рег. бр. 571, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Тодор Николов Кречов со седиште во Битола, ул. "Општинска" бр. 108.

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор Николов Кречов.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 25722 од 19-II-1951 год. II-23-447

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 25700/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 572, рег. бр. 572, занаетчискиот дуќан под фирма: Јорџанија, Сабри Јахја Ахмед со седиште во Битола, ул. "О. Цинот" бр. 25.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на јоргани и душџи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сабри Јахја Ахмед.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 25701 од 19-II-1951 год. II-23-448

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 4060/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 426, рег. бр. 426, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Стојмен Трендев Гелевски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: шиење на женски алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојмен Трендев Гелевски.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, бр. 4060 од 19-V-1951 г. II-14-261

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 4561/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 437, рег. бр. 437, занаетчискиот дуќан под фирма: К'урџија, Крунислав Апостолов Младеновски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: курџиски изработка и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крунислав Апостолов Младеновски.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, бр. 4561/ од VI-1951 год. II-14-262

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 4819/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 441, рег. бр. 441, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Славко Миланов Масевски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Славко Миланов Масевски.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, бр. 4819 од 6-V-1951 г. II-14-263

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 3619/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 448, рег. бр. 448, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Јордан Иванов Димитровски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: шпење на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан Иванов Димитровски.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, бр. 3619 од 20-VI-1951 год. II-14-164

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 5656/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 455, рег. бр. 455, занаетчискиот дуќан под фирма: Калајџија, Димитар Тушев Карастојанов со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: калајџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Тушев Карастојанов.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, бр. 5656 од 29-VI-1951 год. II-14-265

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 3142/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 405, рег. бр. 405, занаетчискиот дуќан под фирма: Калајџија, Ѓорѓи Петров Зафировски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: калајџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи Петров Зафировски.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, бр. 3142 од 21-IV-1951 год. II-13-256

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 3143/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 406, рег. бр. 406, занаетчискиот дуќан под фирма: Калајџија, Милан Стојменов Стојановски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: калајџиски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан Стојменов Стојановски.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, бр. 3143 од 21-IV-1951 год. II-13-257

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 3344/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 419, рег. бр. 419, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија, Благој Евремов Јовчевски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: кондураџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благој Евремов Јовчевски.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, бр. 3344 од 28-IV-1951 год. II-13-258

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 3349/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските

дуќани и работилници на страна 421, рег. бр. 421, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија, Никола Тодоров Стојковиќ со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: кондураџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Тодоров Стојковиќ.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, бр. 3349 од 28-IV-1951 год. II-13-259

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 4055/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 425, рег. бр. 425, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач, Киро Блажев Димитриевски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Блажев Димитриевски.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, бр. 4055 од 19-V-1951 год. II-13-260

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 5626/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 457, рег. бр. 457, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија, Герасим Димов Пешевски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: кондураџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Герасим Димов Пешевски.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, бр. 5626 од 29-VI-1951 год. II-14-266

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 11557/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 553, рег. бр. 553, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурџаџија, Цветан Димитров Вељковски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: фурџаџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цветан Димитров Вељковски.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, бр. 11557 од 5-XII-51 год. II-14-275

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 10188/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 550, рег. бр. 550, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија, Видосав Стојанов Величковски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: кондураџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Видосав Стојанов Величковски.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, бр. 10188 од 26-XI-51 год. II-14-274

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 12652/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 544, рег. бр. 544, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар, Тошо Митров Стошевски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: изработување на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тошо Митров Стошевски.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Куманово, бр. 12652 од 22-XI-1951 год. II-14-273

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 13086/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 536, рег. бр. 536, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Миле Симонов Јовановски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Миле Симонџов Јовановски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 13086 од 14-IX-1951 год. П-14-272

Врз основа дозволата од ГНО — Куманово бр. 7894/51 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 535, рег. бр. 535, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар, Коста Николов Илиевски со седиште во град Куманово.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста Николов Илиевски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Куманово, бр. 7894 од 24-VIII-1951 год. П-14-271

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ОНО — Кочани бр. 44/45 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 67, рег. бр. 67/I, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Благој Јакимов Нонев со седиште во Кочани.

Предмет на работата на дуќанот е: шињење на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува Драган Блажев Јакимов.

Од Поверен. за финансии на ОНО — Кочани, бр. 8334 од 12-X-1951 год. П-17-326

## МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните изгубени документи:

### ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 26419, серија 0024495 издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Роки Томов Витровски, ул. "Г. Сугаре" бр. 2 — Скопје (693)

Лична карта рег. бр. 10945, серија бр. 0586955 издадена од ПВР на ОНО Скопје на Мирко Перов Живковски од село Глуво — Скопје (365)

Лична карта рег. бр. 18315, серија бр. 0039569 издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Евдокија С. Богинова, ул. "229а" бр. 9 — Скопје (593)

Лична карта рег. бр. 4927, серија 0577558, издадена од ПВР на ОНО Скопје на Лена Давид Смилевска Богдановска, од село Јурумлери — Скопје (385)

Лична карта рег. бр. 14506, серија 0020083 издадена од ПВР на ГНО Скопје на Љубо Грујо Апостолов ул. "256" бр. 23 — Скопје (386)

Лична карта рег. бр. 30964, серија 0025098 издадена од ПВР на ГНО Скопје на Крсто Митре Младенов, ул. "Тетовска" бр. 14 — Скопје (387)

Лична карта рег. бр. 36276, серија 0028280 издадена од ПВР на ГНО Скопје на Сакип Мемед Амедов, ул. "68" бр. 15 — Скопје (388)

Лична карта рег. бр. 31361, серија 0021950 издадена од ПВР на ГНО Скопје на Саре Спиров Лековски, ул. "24" бр. 15 — Скопје (389)

Лична карта рег. бр. 15385, серија 0014817 издадена од ПВР на ГНО Скопје на Зорка Д. Томиќ, ул. "346" бр. 10 — Скопје (390)

Лична карта рег. бр. 52975, серија 0037425 издадена од ПВР на ГНО Скопје на Стојан Илиев Ангеловски, ул. "Јосиф Јосифов — Свештаро" бр. 35 — Скопје (391)

Лична карта рег. бр. 7596, серија 0007670, издадена од ПВР на ГНО Скопје на Рајна Томо Томевска, ул. "Илинденска" бр. 40 — Скопје (392)

Лична карта рег. бр. 6403, серија 0009897 издадена од ПВР на ГНО Скопје на Петар Трајан Сасајковски, ул. "Народен фронт" бр. 29 Скопје (393)

Лична карта рег. бр. 12832, серија 0001421, издадена од ПВР на ГНО Скопје на Нада Тодор Пецова, ул. "137" бр. 31 — Скопје (394)

Лична карта рег. бр. 2470, серија 0579350, издадена од ПВР на ОНО Скопје на Божин И. Кукуновски, од село Глуво — Скопје (404)

Лична карта рег. бр. 9865, серија 0585875 издадена од ПВР на ОНО Скопје на Зубер Казимов Јашаров, од село Крушје — Скопје (406)

Лична карта рег. бр. 5573, серија 0581420 издадена од ПВР на ОНО Скопје на Перко Јосифов Јовановски, од село Г. Соње — Скопје (407)

Лична карта рег. бр. 9870, серија бр. 585880, издадена од ПВР на ОНО Скопје на Пендије (Исмаилова) Јашарова, од село Крушје — Скопје (408)

Лична карта рег. бр. 9513, серија бр. 0585523, издадена од ПВР на ОНО Скопје на Вели Ибраимов Абдиоски, село Ср. Коњари, — Скопје. (419)

Лична карта за егејци рег. бр. 1594, серија 087945, издадена од ПВР на ГНО Скопје на Фима Мицо Волчинова ул. "Мичурин" IV/II — Скопје (439)

Лична карта за егејци рег. бр. 3789, серија 090480, издадена од ПВР на ГНО Скопје на Софија Коста Анастасова, "Мичурин" XI/II — Скопје (440)

Лична карта рег. бр. 59025, серија "Р" 0045533 издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Мамудија Јетини Шабач, ул. "Топанско поле" — Скопје (441)

Лична карта рег. бр. 31632, серија 0023248, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Тодор Стојан Звездиќ, ул. "11" бр. 34 — Скопје (442)

Лична карта рег. бр. 3250, серија 0579735 издадена од ПВР на ОНО — Скопје на Јордан Николов Поповиќ од село Бањани — Скопје (446)

Лична карта рег. бр. 13371, серија 0587381 издадена од ПВР на ОНО — Скопје на Јордан Бојков Русовски, село Глуво — Скопје (463)

Лична карта рег. бр. 2685, серија 0578582 издадена од ПВР на ОНО Скопје на Мирко Јованов Вуќиќ, од село Бањани — Скопје (464)

Лична карта рег. бр. 5997, серија 0581799, издадена од ПВР на ОНО Скопје на Никола Јованов Ангелов, од село Сингелци — Скопје (507)

Лична карта рег. бр. 33053, серија бр. 0032680 издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Кона Трајче Богова ул. "75" бр. 13 — Скопје (510)

Лична карта рег. бр. 33056, серија 0032674 издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Зора Ордан Ставрова, ул. "227" бр. 1 — Скопје (511)

Лична карта рег. бр. 78012, серија бр. 0051542 издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Илија Ванчо Милевски ул. "Димче Мирчев" бр. 4 — Скопје (512)

Лична карта рег. бр. 30531, серија бр. 0025407, издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Марија Јаким Станишевска, ул. "306" бр. 17 — Скопје (513)

Лична карта рег. бр. 76435, серија "Р" 0054471 издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Мара Андреја Димитрова Софрониева, ул. "167" бр. 3 — Скопје (514)

Лична карта рег. бр. 2062, серија бр. 0003234 издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Стојан Стојан Георгиева ул. "493" бр. 6 — Скопје (515)

Лична карта рег. бр. 35744, серија 0027373 издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Добри Митев Стојановски ул. "477" бр. 9 — Скопје (516)

Лична карта рег. бр. 76441, серија "Р" 0051044 издадена од ПВР на ГНО — Скопје на Раим Лутви Раим, ул. "160" бр. 54 — Скопје (524)

### СОДРЖИНА

Рег. бр.	Страна
22 Указ за свикнување Народното собрание на НРМ на III редовно заседание	45
23 Уредба за забрана снимањето и скицирањето на поедини објекти	45
24 Список на постојаните судски преводачи на подрачјето на Народна Република Македонија	45